



ОПШТИНА ДОЛНЕНИ/KOMUNA E DOLLNENIT

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМИ ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

---

БР.09-1138/5  
од 19.04.2021год.  
Долнени/Dollnen

Врз основа на член 35 став 3, член 51 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16,64/2018 и 168/18) и член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Долнени донесе:

### ОДЛУКА/VENDIM

за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по **ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА** за изградба на објекти за производство на електрична енергија од алтернативни извори, со намена Е2 - комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО Заполжани, општина Долнени.

#### член 1

Се организира **јавна презентација и јавна анкета** по **ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА** за изградба на објекти за производство на електрична енергија од алтернативни извори, со намена Е2 - комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО Заполжани, општина Долнени, изработен од **ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Жеровјане-Боговиње**, со технички број 04-07/2020 од Февруари 2021 година .

Вкупната површина на новоформираната градежна парцела е 127805,74 м<sup>2</sup>.

#### член 2

**Јавната презентација и јавната анкета** по **ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА** за изградба на објекти за производство на електрична енергија од алтернативни извори, со намена Е2 - комунална супраструктура, на дел од КП 16, КП 835, КП 836 и дел од КП 839, КО Заполжани, општина Долнени, ќе се спроведе со излагање на Урбанистичко проектната документација во просториите на Општина Долнени-Подрачни канцеларии во Ропотово и на интернет страната на општината [www.opstinadolneni.gov.mk](http://www.opstinadolneni.gov.mk).

**Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од 20.04.2021 до 26.04.2021г. секој работен ден од 9,00 до 14,00 часот.**

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се **одржи на ден 26.04.2021г. во 11:00 часот** во просториите на Општина Долнени-Подрачни канцеларии во Ропотово.



ОПШТИНА ДОЛНЕНИ/KOMUNA E DOLLNENIT

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМИ ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

---

член 3

За организирањето на **јавната презентација и јавната анкета** по Локална урбанистичко-планска документација ќе се издаде соопштение во јавните гласила.

ГРАДОНАЧАЛНИК/КРУЕТАРИ

Општина Долнени/Комуна е Долнени

Џемил Камили/Хемил Qamili

